

Службен гласник

на Општина Валандово

Број 11

22 Август 2018 година, среда



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на Општина Валандово:

- 1. Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за покривање на трошоци при реализацијата на програмски активности на ФК „Младост“ Удово 2
- 2. Одлука** за одобрување на средства за покривање на трошоци при реализацијата на програмски активности на ФК „Младост“ Удово 2
- 3. Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за набавка на црево и спојни елементи за надминување на проблемот со недостаток од вода за домаќинствата на с.Калково, Валандово 2
- 4. Одлука** за одобрување на средства за набавка на црево и спојни елементи за надминување на проблемот со недостаток од вода за домаќинствата на с.Калково, Валандово 2
- 5. Решение** за објавување на Одлуката за финансиска поддршка за реализација на спортско-културна манифестација „Јосифовско лето“ 2018 година 3
- 6. Одлука** за финансиска поддршка за реализација на спортско-културна манифестација „Јосифовско лето“ 2018 година 3
- 7. Решение** за објавување на Одлуката за финансиска поддршка за покривање на трошоци на традиционална „Ромска вечер“ 2018 година 3
- 8. Одлука** за финансиска поддршка за покривање на трошоци на традиционална „Ромска вечер“ 2018 година . 3
- 9. Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за финансиска поддршка за одржување на традиционален меморијален рок концерт „ЦАЛЕ 2018“ во с. Јосифово . 4
- 10. Одлука** за одобрување на средства за финансиска поддршка за одржување на традиционален меморијален рок концерт ЦАЛЕ 2018“ во с. Јосифово 4
- 11. Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за учество на фестивал по традиционални ора и танци во Синдирги, Република Турција 4
- 12. Одлука** за одобрување на средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за учество на фестивал по традиционални ора и танци во Синдирги, Република Турција 4
- 13. Решение** за објавување на Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти 5
- 14. Одлука** за продолжување на работното време на угостителските објекти ... 5

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за покривање на трошоци при реализацијата на програмски активности на ФК „Младост“ Удово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства за покривање на трошоци при реализацијата на програмски активности на ФК „Младост“ Удово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на вонредната седница, одржана на ден 21.08.2018 година.

Бр.09-981/2
22.08.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на вонредната седница, одржана на ден 21.08.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на средства за покривање на трошоци при реализацијата на програмски активности на ФК „Младост“ Удово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 60.000,00 денари, на ФК „Младост“ Удово за покривање на трошоци при натпреварувањето во третата македонска фудбалска лига-Југ во сезоната 2018/2019 година.

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма ЛО-Спорт и рекреација, подставка 463120 трансфери до спортски клубови на сметка на Фудбалски клуб „Младост“ Удово број 200002512222489 депонент Стопанска банка.

Член 3

Одобрените средства на корисникот ќе му се пренесуваат sukcesивно, согласно неговите потреби и е должен наменски да ги употреби и во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/2
21.08.2018 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за набавка на црево и спојни елементи за надминување на проблемот со недостаток од вода за домаќинствата на с.Калково, Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства за набавка на црево и спојни елементи за надминување на проблемот со недостаток од вода за домаќинствата на с.Калково, Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на вонредната седница, одржана на ден 21.08.2018 година.

Бр.09-981/3
22.08.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово Советот на Општина Валандово на вонредната седница, одржана на ден 21.08.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување средства за набавка на црево и спојни елементи за надминување на проблемот со недостаток од вода за домаќинствата на с.Калково, Валандово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 36.000,00 денари, за набавка на црево ф 63 од 10 бара во должина од 300 метри и спојни елементи за надминување на проблемот со недостаток од вода за домаќинствата на с.Калково, Валандово со зафаќање на дополнителни количини на вода.

Член 2

Набавката од член 1 на оваа Одлука ќе се реализира од страна на ЈП „Комунален сервис“ Валандово, за која цел одобрените средства, врз основа на доставена фактура за реализирана набавка ќе бидат трансферирани на жиро сметката на Јавното претпријатие.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/3 Совет на Општина Валандово
21.08.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за финансиска поддршка за реализација на спортско-културна манифестација „Јосифовско лето“ 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за финансиска поддршка за реализација на спортско-културна манифестација „Јосифовско лето“ 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на вонредната седница, одржана на ден 21.08.2018 година.

Бр.09-981/4 Градоначалник
22.08.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово Советот на Општина Валандово на вонредната седница, одржана на ден 21.08.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за финансиска поддршка за реализација на спортско-културна манифестација „Јосифовско лето“ 2018 година

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 400.000,00 денари, како финансиска поддршка на Општина Валандово во реализацијата на спортско-културната манифестација „Јосифовско лето“ 2018 година, која ќе се одржи во периодот од 04.08 до 30.08.2018 година, во организација на Спортскиот фудбалски клуб „ПРОЕКТ-ЈОСИФОВО“ с.Јосифово, Валандово.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука да се исплатат од програма АО Совет на Општина Валандово, подставка 463110 трансфери до здруженија на граѓани, на сметката на организаторот на манифестаци-

јата Спортски фудбалски клуб „ПРОЕКТ-ЈОСИФОВО“ с.Јосифово, Валандово.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/4 Совет на Општина Валандово
21.08.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за финансиска поддршка за покривање на трошоци на традиционална „Ромска вечер“ 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за финансиска поддршка за покривање на трошоци на традиционална „Ромска вечер“ 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на вонредната седница, одржана на ден 21.08.2018 година.

Бр.09-981/5 Градоначалник
22.08.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово Советот на Општина Валандово на вонредната седница, одржана на ден 21.08.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за финансиска поддршка за покривање на трошоци на традиционална „Ромска вечер“ 2018 година

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 18.000,00 денари, како финансиска поддршка за покривање на трошоците на традиционалната „Ромска вечер“ 2018 година, во организација на Асоцијацијата за демократски развој на ромите „СОНЦЕ“ Тетово.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука да се исплатат од програма АО Совет на Општина Валандово, подставка 463110 трансфери до здруженија на граѓани, на сметката на Асоцијација за демократски раз-

вој на ромите „СОНЦЕ“ Тетово
300110000096885 депонент Комерцијална
банка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/5 Совет на Општина Валандово
21.08.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за финансиска поддршка за одржување на традиционален меморијален рок концерт „ЦАЛЕ 2018“ во с. Јосифово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства за финансиска поддршка за одржување на традиционален меморијален рок концерт „ЦАЛЕ 2018“ во с. Јосифово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на вонредната седница, одржана на ден 21.08.2018 година.

Бр.09-981/6 Градоначалник
22.08.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово Советот на Општина Валандово на вонредната седница, одржана на ден 21.08.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на средства за финансиска поддршка за одржување на традиционален меморијален рок концерт „ЦАЛЕ 2018“ во с. Јосифово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 30.000,00 денари на Здружение на граѓани РОК-ФЕСТ ЦАЛЕ“ с. Јосифово, како финансиска поддршка од Општина Валандово за одржување на традиционален меморијален рок концерт „ЦАЛЕ 2018“ во с. Јосифово.

Член 2

Средства од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Програма АО-Совет на Општина, подставка 463190 други трансфери до невла-

дини организации, на сметка на Здружение на граѓани РОК-ФЕСТ ЦАЛЕ“ с. Јосифово 210072179860167 НЛБ Тутунска банка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/6 Совет на Општина Валандово
21.08.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за учество на фестивал по традиционални ора и танци во Синдирги, Република Турција

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за учество на фестивал по традиционални ора и танци во Синдирги, Република Турција, што Советот на Општина Валандово ја донесе на вонредната седница, одржана на ден 21.08.2018 година.

Бр.09-981/7 Градоначалник
22.08.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово Советот на Општина Валандово на вонредната седница, одржана на ден 21.08.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за учество на фестивал по традиционални ора и танци во Синдирги, Република Турција

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 120.000,00 денари, на КУД „Гоце Делчев“ Валандово, за учество на фестивал по традиционални ора и танци, кој ќе се одржи во периодот од 29.08.2018 година до 03.09.2018 година во Синдирги, Република Турција.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука да се исплатат од програма АО-Совет на општина, подставка 463190 останати

трансфери до невладини организации на сметка на КУД „Гоце Делчев“ Валандово 200000003002627 депонент Стопанска банка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/7 Совет на Општина Валандово
21.08.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти, што Советот на Општина Валандово ја донесе на вонредната седница, одржана на ден 21.08.2018 година.

Бр.09-981/8 Градоначалник
22.08.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Пери Костадинов

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за угостителска дејност („Службен весник на РМ“ бр.62/2004, 89/2008, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на вонредната седница одржана на ден 21.08.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за продолжување на работното време на угостителските објекти

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Валандово, за време на одржувањето на спортско - културната манифестација „Јосифовско лето“ 2018 година и тоа во деновите 23, 24 и 25 август 2018 година, **ГО ПРОДОЛЖУВА** работното време на угостителските објекти, за два часа.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/7 Совет на Општина Валандово
21.08.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

